

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Аспире Глобал плц, Малта со регистрирано седиште на Кат Г, Канцеларија 1/5086, Квантум Хаус, 75 Абате Ригорд Ст. Та Хбиекс Хбх 1120, Малта, преку Адвокатско друштво Георгиевски, од Скопје на седницата одржана на ден 07.10.2020 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Аспире Глобал плц, Малта со регистрирано седиште на Кат Г, Канцеларија 1/5086, Квантум Хаус, 75 Абате Ригорд Ст. Та Хбиекс Хбх 1120, Малта ќе стекне контрола над БтоБет Лимитед, Гибралтар со регистрирано седиште на Суите 2Б 143 Мејн стрит Гибралтар ГХ11 1АА Гибралтар, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците **и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 22.09.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Аспире Глобал плц, Малта со регистрирано седиште на Кат Г, Канцеларија 1/5086, Квантум Хаус, 75 Абате Ригорд Ст. Та Хбиекс Хбх 1120, Малта со која Аспире Глобал плц ќе стекне контрола над БтоБет Лимитед, Гибралтар со регистрирано седиште на Суите 2Б 143 Мејн стрит Гибралтар ГХ11 1АА Гибралтар, по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Аспире Глобал плц, Малта е водечки давател на дигитални услуги во областа на услуги за iGaming за оператори и за white labels. Деловната активност на Аспире Глобал плц, Малта се состои од давање на стабилни и разновидни услуги за онлајн гејминг оператори и брендови за казино и спортско обложување преку онлајн платформа која покрива целосно управување на казино и

спортско обложување, повеќејазичен CRM, водечки начини на плаќање и контрола на ризик, центри за повици за професионална поддршка на клиенти, VIP менаџмент и BI системи со LTV предвидување за оптимална аквизиција. Онлајн платформата на Аспире Глобал плц, Малта нуди игри од сите најдобри оператори како и повеќе од 30 од најпопуларните светски начини на плаќање.

БтоБет Лимитед, Гибралтар е активен во областа на технолошки услуги за спортско обложување и онлајн казино давајќи услуги за спортско обложување и онлајн казино и целосен спектар на менаџмент услуги на своите партнери. Меѓу другите услуги кои ги дава БтоБет Лимитед, Гибралтар се поддршка на играчите, овозможување и управување со сите методи за наплата, овозможување и управување на сите гејминг содржини, овозможување и управување на спортско обложување, овозможување за потребните лиценци за таргетираниот пазар.

БтоБет Лимитед, Гибралтар е присутен во Република Северна Македонија преку зависното друштво Б-Технолоџи ДООЕЛ Скопје со седиште на 11-ти Октомври, бр.33А Скопје и со регистрирана дејност компјутерско програмирање.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. д-р Владимир Наумовски